



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

**СОСТОЈБИ ВО КАПИТАЛНО  
ФИНАНСИРАНОТО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ  
LATEST DEVELOPMENTS IN THE  
FULLY FUNDED PENSION INSURANCE**

**Годишен статистички извештај за 2010 година  
2010 Annual Statistical Report**

**Пензиски друштва; задолжителни и доброволни пензиски фондови**

Во рамките на капитално финансираното пензиско осигурување постојат две пензиски друштва кои управуваат со по еден задолжителен и по еден доброволен пензиски фонд. Двете пензиски друштва се:

**1. Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови “НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД” Скопје<sup>1</sup>**, кое управува со

**Отворен задолжителен пензиски фонд - “НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД” Скопје и**

**Отворен доброволен пензиски фонд - “НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС” Скопје**

Акционери на Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови “НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД” Скопје се Нова Љубљанска банка ДД Љубљана, Република Словенија, која во главнината на друштвото учествува со 51%, и НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Република Македонија, која во главнината на друштвото учествува со 49%. Основната главнина на друштвото изнесува 2,0 милиони евра.

и

**2. КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје<sup>2</sup>**, кое управува со

**КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје и**

**КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје**

Акционери на КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје се Скупина Прва заваровалниски холдинг ДД Љубљана, Република Словенија, која во главнината на друштвото учествува со 51% и Комерцијална банка АД Скопје, Република Македонија, која во главнината на друштвото учествува со 49%. Основната главнина на друштвото изнесува 1,8 милион евра.

<sup>1</sup> За Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови “НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД” Скопје ќе се користи кратенката НЛБ.

<sup>2</sup> За КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје ќе се користи кратенката КБП.

**Pension Companies; Mandatory and Voluntary Pension Funds**

The fully funded pension insurance includes two pension companies. Each one of them manages one mandatory pension fund and one voluntary pension fund. The two pension companies are the following:

**1. Akcionersko drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi “NLB NOV PENZISKI FOND” Skopje<sup>3</sup>**, which manages

**Otvoren zadolzitelen penziski fond - “NLB PENZISKI FOND” Skopje and**

**Otvoren dobrovolen penziski fond - “NLB PENZIJA PLUS” Skopje**

Shareholders of Akcionersko drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi “NLB NOV PENZISKI FOND” Skopje are Nova Ljubljanska Banka DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents a portion of 51% of the Pension Company equity and NLB Tutunska Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company equity. The share capital of the Pension Company is 2.0 million Euros.

and

**2. KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje<sup>4</sup>**, which manages

**KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje and**

**KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje**

Shareholders of KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje are Skupina Prva zavarovalniski holding DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents 51% of the Pension Company equity and Komercijalna Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company equity. The share capital of the Pension Company is 1.8 million Euros.

<sup>3</sup> Further on NLB shall stand for Akcionersko drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi “NLB NOV PENZISKI FOND” Skopje.

<sup>4</sup> Further on KBP shall stand for KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje.

## I Податоци за задолжителните пензиски фондови / I Mandatory Pension Fund Data

### Членство во задолжителните пензиски фондови Mandatory Pension Fund Membership

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус


Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

| Задолжителен пензиски фонд /<br>Mandatory Pension Fund | Доброволни /<br>Voluntary | Задолжителни / Mandatory      |                             |                                                  |                   | Вкупно /<br>Total |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        |                           | Со договор /<br>With contract | Распределени /<br>Allocated | Времено распределени* /<br>Temporary allocated * | Вкупно /<br>Total |                   |
| 31.12.2009                                             |                           |                               |                             |                                                  |                   |                   |
| НЛБз / NLBm <sup>5</sup>                               | 30.784                    | 47.988                        | 27.395                      | 5.230                                            | 80.613            | 111.397           |
| КБПз / KBPm <sup>6</sup>                               | 36.785                    | 51.680                        | 31.701                      | 5.461                                            | 88.842            | 125.627           |
| Вкупно / Total                                         | 67.569                    | 99.668                        | 59.096                      | 10.691                                           | 169.455           | 237.024           |
| 31.12.2010                                             |                           |                               |                             |                                                  |                   |                   |
| НЛБз / NLBm                                            | 31.350                    | 57.945                        | 32.627                      | 4.161                                            | 94.733            | 126.083           |
| КБПз / KBPm                                            | 37.259                    | 61.386                        | 37.339                      | 4.903                                            | 103.628           | 140.887           |
| Вкупно / Total                                         | 68.609                    | 119.331                       | 69.966                      | 9.064                                            | 198.361           | 266.970           |

\* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени. / **The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated.**

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)




<sup>5</sup> Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје / NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

<sup>6</sup> Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје / KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje

Табела 2: Старосна и полова структура на членовите на задолжителните пензиски фондови  
Table 2: Structure of the Mandatory Pension Fund Members by Age and Gender

| Возраст / Age                 | НЛБз / NLBm   |               |                | КБПз / KBPm   |               |                | Вкупно / Total |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                               | Мажи / Men    | Жени / Women  | Вкупно / Total | Мажи / Men    | Жени / Women  | Вкупно / Total |                |
| до 20 години / up to 20       | 1.531         | 1.069         | 2.600          | 1.898         | 1.131         | 3.029          | 5.629          |
| од 21 до 25 години / 21 to 25 | 12.971        | 9.823         | 22.794         | 14.557        | 10.871        | 25.428         | 48.222         |
| од 26 до 30 години / 26 to 30 | 19.976        | 17.283        | 37.259         | 21.409        | 18.432        | 39.841         | 77.100         |
| од 31 до 35 години / 31 to 35 | 16.208        | 13.772        | 29.980         | 17.196        | 15.499        | 32.695         | 62.675         |
| од 36 до 40 години / 36 to 40 | 10.460        | 9.066         | 19.526         | 12.024        | 11.244        | 23.268         | 42.794         |
| од 41 до 45 години / 41 to 45 | 4.739         | 4.517         | 9.256          | 5.421         | 5.717         | 11.138         | 20.394         |
| од 46 до 50 години / 46 to 50 | 1.606         | 1.581         | 3.187          | 1.909         | 1.849         | 3.758          | 6.945          |
| 51 и повеќе / 51+             | 822           | 659           | 1.481          | 958           | 772           | 1.730          | 3.211          |
| <b>Вкупно / Total</b>         | <b>68.313</b> | <b>57.770</b> | <b>126.083</b> | <b>75.372</b> | <b>65.515</b> | <b>140.887</b> | <b>266.970</b> |

Слика 2: Старосна структура на членовите на задолжителните пензиски фондови  
Figure 2: Age Structure of the Mandatory Pension Fund Membership



**Средства во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување (втор столб) и движење на вредноста на сметководствените единици**  
**Assets in the mandatory fully funded pension insurance (second pillar) and the value of the mandatory pension fund accounting units**


Табела 3: Уплатени придонеси во вториот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на задолжителните пензиски фондови (во милиони денари)

Table 3: Contributions paid to the second pillar, fees charged and value of the mandatory pension fund net assets (in million denars)

| Состојба на*<br>/ As of*           | НЛБз / NLBm                  |                       |                               | КБПз / KBPm                  |                       |                               |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                    | Придонеси /<br>Contributions | Надоместоци /<br>Fees | Нето средства /<br>Net assets | Придонеси /<br>Contributions | Надоместоци /<br>Fees | Нето средства /<br>Net assets |
| 2009                               | 1.363,41                     | 109,78                | 4.001,80                      | 1.595,93                     | 131,13                | 4.737,26                      |
| 01.2010                            | 97,31                        | 7,39                  | 4.140,60                      | 114,71                       | 8,72                  | 4.907,01                      |
| 02.2010                            | 123,19                       | 8,88                  | 4.269,89                      | 144,75                       | 10,45                 | 5.061,87                      |
| 03.2010                            | 115,92                       | 8,56                  | 4.439,71                      | 133,88                       | 9,95                  | 5.246,37                      |
| 04.2010                            | 123,62                       | 9,06                  | 4.572,20                      | 141,84                       | 10,46                 | 5.369,65                      |
| 05.2010                            | 107,41                       | 8,19                  | 4.600,21                      | 125,81                       | 9,61                  | 5.443,02                      |
| 06.2010                            | 127,00                       | 9,32                  | 4.724,01                      | 146,91                       | 10,83                 | 5.564,51                      |
| 07.2010                            | 126,21                       | 9,34                  | 4.917,89                      | 144,67                       | 10,79                 | 5.778,65                      |
| 08.2010                            | 119,82                       | 9,10                  | 5.078,66                      | 136,78                       | 10,46                 | 5.952,66                      |
| 09.2010                            | 124,63                       | 9,43                  | 5.202,92                      | 143,97                       | 10,94                 | 6.141,64                      |
| 10.2010                            | 121,32                       | 9,33                  | 5.390,12                      | 139,02                       | 10,79                 | 6.378,08                      |
| 11.2010                            | 128,53                       | 9,81                  | 5.505,38                      | 148,85                       | 11,43                 | 6.526,02                      |
| 12.2010                            | 143,55                       | 10,70                 | 5.700,89                      | 163,55                       | 12,32                 | 6.740,75                      |
| <b>Вкупно 2010/<br/>Total 2010</b> | 1.458,51                     | 109,10                |                               | 1.684,74                     | 126,75                |                               |


\* Придонесите и надоместоците се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ на крајот на месецот / Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis as of end of the month.

Слика 3: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови  
Figure 3: Value of the Mandatory Pension Fund Net assets




Табела 4: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови  
Table 4: Value of the Mandatory Pension Fund Accounting Units

| Датум /<br>Date | Вредност на сметковод. единица /<br>Accounting Unit Value |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                 | НЛБз / NLBm                                               | КБПз / KBPm |
| 31.12.2009      | 116,874672                                                | 120,667142  |
| 31.03.2010      | 120,249739                                                | 124,078369  |
| 30.06.2010      | 118,854904                                                | 122,411707  |
| 30.09.2010      | 122,058674                                                | 126,127838  |
| 31.12.2010      | 125,009646                                                | 129,590887  |




Слика 4: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на НЛБз

Figure 4: Value of the Net assets and the Accounting Unit of NLBm



Слика 5: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБПз

Figure 5: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KBPm



Принос на задолжителните пензиски фондови сведен на годишно ниво по периоди  
Mandatory Pension Fund Return on annual level by period

| Период / Period         | НЛБз / NLBm | КБПз / KBPm |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 31.12.2006 - 31.12.2009 | 3,33%       | 4,32%       |
| 31.03.2007 - 31.03.2010 | 3,32%       | 4,15%       |
| 30.06.2007 - 30.06.2010 | 2,12%       | 2,89%       |
| 30.09.2007 - 30.09.2010 | 1,92%       | 2,92%       |
| 31.12.2007 - 31.12.2010 | 2,67%       | 3,97%       |

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата кои управуваат со задолжителни пензиски фондови  
Fees charged by Pension Companies managing Mandatory Pension Fund

| Вид на надомест / Type of Fee                                                                                                       | НЛБ / NLB                   | КБП / KBP                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Надомест од придонес / Fee on contributions                                                                                         | 5,5% <sup>7</sup>           | 5,5% <sup>8</sup>           |
| Месечен надомест од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд / Monthly fee on mandatory pension fund net assets | 0,05%                       | 0,05%                       |
| Надомест за премин / Transfer fee:                                                                                                  |                             |                             |
| број на денови* ≤ 720 / number of days* ≤ 720                                                                                       | 15 Евра / 15 Euros          | 15 Евра / 15 Euros          |
| број на денови* > 720 / number of days* > 720                                                                                       | не се наплаќа / not charged | не се наплаќа / not charged |

\* бројот на денови се пресметува од датумот за кој членот се стекнал со статус на член во постојниот задолжителен пензиски фонд (или од први во месецот за кој членот стелнал право на придонес во постојниот задолжителен пензиски фонд, во случај на прво членство) до крајниот рок до кој членот треба да достави до Агенција формулар и доказ за платен надомест за премин / number of days is calculated from the date when the member has acquired a status of member of current mandatory pension fund (or from the first day of the month for which the member has acquired right to contributions in the current mandatory pension fund, in case of first time membership) to the end of the period in which the member has to submit to the Agency form and proof of paid transfer fee.

<sup>7</sup> Од јануари 2010 (претходно беше 6,5%) / Since January 2010 (previously it was 6,5%)

<sup>8</sup> Од јануари 2010 година (претходно беше 6,8%) / Since January 2010 (previously it was 6,8%)

Табела 5: Структура на инвестициите на имотот на задолжителните пензиски фондови (во милиони денари)

Table 5: Mandatory Pension Fund Total Assets Investment Structure (in million denars)

| Вид имот / Type of asset                                                              | НЛБз / NLBm      |                   |                  |                   | КБПз / KBPm      |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                       | 31.12.2009       |                   | 31.12.2010       |                   | 31.12.2009       |                   | 31.12.2010       |                   |
|                                                                                       | Вредност / Value | Процент / Percent | Вредност / Value | Процент / Percent | Вредност / Value | Процент / Percent | Вредност / Value | Процент / Percent |
| Акции од странски издавачи /<br>Shares of foreign issuers                             | 99,84            | 2,49%             | 266,52           | 4,67%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Обврзници од странски издавачи /<br>Bonds of foreign issuers                          | 0,00             | 0,00%             | 216,95           | 3,80%             | 0,00             | 0,00%             | 154,43           | 2,29%             |
| Инвестициони фондови од странски издавачи /<br>Investment funds of foreign issuers    | 14,75            | 0,37%             | 250,61           | 4,39%             | 14,05            | 0,30%             | 486,56           | 7,21%             |
| Краткорочни хартии од странски издавачи /<br>Short term securities of foreign issuers | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Акции од домашни издавачи /<br>Shares of domestic issuers                             | 217,67           | 5,44%             | 186,65           | 3,27%             | 200,90           | 4,24%             | 211,15           | 3,13%             |
| Обврзници од домашни издавачи /<br>Bonds of domestic issuers                          | 2.400,55         | 59,94%            | 2.895,51         | 50,76%            | 2.624,27         | 55,35%            | 3.786,27         | 56,14%            |
| Инвестициони фондови од домашни издавачи /<br>Investment funds of domestic issuers    | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Краткорочки хартии од домашни издавачи /<br>Short term securities of domestic issuers | 0,00             | 0,00%             | 29,81            | 0,52%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Вкупно вложувања во хартии од вредност /<br>Total investment in securities            | 2.732,81         | 68,24%            | 3.846,04         | 67,42%            | 2.839,22         | 59,89%            | 4.638,41         | 68,77%            |
| Депозити / Deposits                                                                   | 1.256,77         | 31,38%            | 1.836,79         | 32,20%            | 1.811,28         | 38,20%            | 2.093,54         | 31,04%            |
| Парични средства / Cash                                                               | 1,26             | 0,03%             | 19,43            | 0,34%             | 66,59            | 1,40%             | 12,29            | 0,18%             |
| Побарувања / Receivables                                                              | 13,84            | 0,35%             | 2,35             | 0,04%             | 23,96            | 0,51%             | 0,50             | 0,01%             |
| Вкупно средства / Total assets                                                        | 4.004,68         | 100,00%           | 5.704,61         | 100,00%           | 4.741,05         | 100,00%           | 6.744,73         | 100,00%           |
| Вкупно обврски / Total liabilities                                                    | 2,88             | 0,07%             | 3,73             | 0,07%             | 3,79             | 0,08%             | 3,99             | 0,06%             |
| Нето средства / Net assets                                                            | 4.001,80         | 99,93%            | 5.700,89         | 99,93%            | 4.737,26         | 99,92%            | 6.740,75         | 99,94%            |

Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:

- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација
- државна обврзница за старо девизно штедење
- македонска еврообврзница
- корпоративна обврзница

Bonds from domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization
- Government bond for settlement of claims by citizens on the basis of foreign currency deposits
- Macedonian Eurobond
- Corporate bond

Краткорочните хартии од домашни издавачи вклучуваат:

- државен запис 3-месечен

Short term securities from domestic issuers include:

- 3-month treasury bill


Обврзниците од странски издавачи вклучуваат:

- државна обврзница






Bonds of foreign issuers include:

- Government bond

**Слика 6: Структура на инвестициите на НЛБз**  
**Figure 6: Structure of Investment of NLBm**



**Слика 7: Структура на инвестициите на КБПз**  
**Figure 7: Structure of Investment of KBPm**



## II Податоци за доброволните пензиски фондови / II Voluntary Pension Fund Data

### Членство во доброволните пензиски фондови Voluntary Pension Fund Membership


Табела 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство

Table 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

| Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund | Со индивидуална сметка / With individual account | Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account | Вкупно / Total |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 31.12.2009                                        |                                                  |                                                                                          |                |
| НЛБд / NLBv <sup>9 10</sup>                       | 1.036                                            | 551                                                                                      | 1.587          |
| КБПд / KBPv <sup>11 12</sup>                      | 1                                                | 23                                                                                       | 24             |
| ВКУПНО / TOTAL                                    | 1.037                                            | 574                                                                                      | 1.611          |
| 31.12.2010                                        |                                                  |                                                                                          |                |
| НЛБд / NLBv                                       | 1.988                                            | 882                                                                                      | 2.870          |
| КБПд / KBPv                                       | 495                                              | 3.543                                                                                    | 4.038          |
| ВКУПНО / TOTAL                                    | 2.483                                            | 4.425                                                                                    | 6.908          |

Слика 8: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)

Figure 8: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



<sup>9</sup> Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје / NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje


<sup>10</sup> Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

<sup>11</sup> Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје / KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

<sup>12</sup> Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009


Слика 9: Дистрибуција на членството по професионални пензиски шеми (во проценти) во НЛБд

Figure 9: Distribution of Membership by occupational pension scheme (in percents) in NLBv



Слика 10: Дистрибуција на членството по професионални пензиски шеми (во проценти) во КБПд


Figure 10: Distribution of Membership by occupational pension scheme (in percents) in KBPv



**Табела 7: Старосна и полова структура на членовите на доброволните пензиски фондови**  
**Table 7: Structure of the Voluntary Pension Fund Members by Age and Gender**

| Возраст / Age                 | НЛБд / NLBv  |              |                | КБПд / KBPv  |              |                | Вкупно / Total |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                               | Мажи / Men   | Жени / Women | Вкупно / Total | Мажи / Men   | Жени / Women | Вкупно / Total |                |
| до 20 години / up to 20       | 12           | 6            | 18             | 7            | 4            | 11             | 29             |
| од 21 до 25 години / 21 to 25 | 120          | 167          | 287            | 79           | 71           | 150            | 437            |
| од 26 до 30 години / 26 to 30 | 305          | 410          | 715            | 249          | 198          | 447            | 1.162          |
| од 31 до 35 години / 31 to 35 | 346          | 335          | 681            | 321          | 237          | 558            | 1.239          |
| од 36 до 40 години / 36 to 40 | 184          | 188          | 372            | 284          | 251          | 535            | 907            |
| од 41 до 45 години / 41 to 45 | 97           | 141          | 238            | 312          | 274          | 586            | 824            |
| од 46 до 50 години / 46 to 50 | 83           | 144          | 227            | 351          | 252          | 603            | 830            |
| 51 и повеќе / 51+             | 163          | 169          | 332            | 636          | 512          | 1.148          | 1.480          |
| <b>Вкупно / Total</b>         | <b>1.310</b> | <b>1.560</b> | <b>2.870</b>   | <b>2.239</b> | <b>1.799</b> | <b>4.038</b>   | <b>6.908</b>   |

**Слика 11: Старосна структура на членовите на доброволните пензиски фондови**  
**Figure 11: Age Structure of the Voluntary Pension Fund Membership**




**Средства во доброволното капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) и движење на вредноста на сметководствените единици**  
**Assets in the voluntary fully funded pension insurance (third pillar) and the value of the voluntary pension fund accounting units**

**Табела 8: Уплатени придонеси во третиот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на доброволните пензиски фондови (во илјади денари)**  
**Table 8: Contributions paid to the third pillar, fees charged and value of the voluntary pension fund net assets (in thousand denars)**

| Состојба на*<br>/As of*            | НЛБд / NLBv                  |                       |                               | КБПд / KBPv                  |                       |                               |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                    | Придонеси /<br>Contributions | Надоместоци /<br>Fees | Нето средства /<br>Net assets | Придонеси /<br>Contributions | Надоместоци /<br>Fees | Нето средства /<br>Net assets |
| 2009                               | 5.788,07                     | 258,61                | 5.559,92                      | 189,51                       | 7,59                  | 182,17                        |
| 01.2010                            | 1.517,93                     | 73,81                 | 7.066,62                      | 340,53                       | 18,71                 | 506,56                        |
| 02.2010                            | 1.907,65                     | 96,31                 | 8.952,71                      | 200,02                       | 11,16                 | 699,69                        |
| 03.2010                            | 1.797,73                     | 93,07                 | 10.694,53                     | 626,98                       | 30,52                 | 1.303,55                      |
| 04.2010                            | 1.890,19                     | 100,41                | 12.553,86                     | 857,67                       | 41,06                 | 2.122,58                      |
| 05.2010                            | 2.057,69                     | 112,52                | 14.472,85                     | 486,96                       | 21,24                 | 2.600,03                      |
| 06.2010                            | 2.069,44                     | 114,16                | 16.458,25                     | 1.527,89                     | 53,56                 | 4.087,47                      |
| 07.2010                            | 2.258,40                     | 126,92                | 18.663,04                     | 1.050,17                     | 44,95                 | 5.086,39                      |
| 08.2010                            | 2.074,89                     | 121,36                | 20.652,07                     | 828,89                       | 35,24                 | 5.890,97                      |
| 09.2010                            | 2.050,48                     | 122,44                | 22.395,79                     | 1.045,66                     | 47,04                 | 6.842,94                      |
| 10.2010                            | 2.633,71                     | 153,88                | 25.048,30                     | 1.078,53                     | 47,53                 | 7.789,36                      |
| 11.2010                            | 2.527,92                     | 153,75                | 27.710,42                     | 1.458,15                     | 65,02                 | 9.457,44                      |
| 12.2010                            | 3.559,55                     | 206,62                | 31.428,78                     | 2.952,45                     | 121,75                | 12.441,81                     |
| <b>Вкупно 2010/<br/>Total 2010</b> | 26.345,58                    | 1.475,26              |                               | 12.453,88                    | 537,78                |                               |


\* Придонесите и надоместоците се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ на крајот на месецот / Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis as of end of the month.

**Слика 12: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови**  
**Figure 12: Value of the Voluntary Pension Fund Net assets**




Табела 9: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови <sup>13</sup>  
Table 9: Value of the Voluntary Pension Fund Accounting Units <sup>13</sup>


| Датум /<br>Date | Вредност на сметковод.<br>единица / Accounting Unit<br>Value |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|                 | НЛБд / NLBv                                                  | КБПд / KBPv |
| 31.12.2009      | 103,061825                                                   | 100,204385  |
| 31.03.2010      | 105,081082                                                   | 102,000903  |
| 30.06.2010      | 105,341097                                                   | 103,075243  |
| 30.09.2010      | 104,615932                                                   | 101,955737  |
| 31.12.2010      | 107,592926                                                   | 106,891617  |



Слика 13: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на НЛБд  
Figure 13: Value of the Net assets and the Accounting Unit of NLBv



Слика 14: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБПд  
Figure 14: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KBPv



**Принос на доброволните пензиски фондови сведен на годишно ниво по периоди**  
**Voluntary Pension Fund return on annual level by period**

| Период / Period         | НЛБд / NLBv | КБПд / KBPv |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 31.12.2009 - 31.12.2010 | 4,40%       | 6,67%       |

**Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата кои управуваат со доброволни пензиски фондови**  
**Fees charged by Pension Companies managing Voluntary Pension Fund**

| Вид на надомест / Type of Fee                                                                                                     | НЛБ / NLB                   | КБП / KBP                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Надомест од придонес <sup>14</sup> / Fee on contributions <sup>14</sup>                                                           | 5,25%                       | 4,00% <sup>15</sup>         |
| Месечен надомест од вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд / Monthly fee on voluntary pension fund net assets | 0,15%                       | 0,15%                       |
| Надомест за премин / Transfer fee:                                                                                                |                             |                             |
| број на денови* ≤ 360 / number of days* ≤ 360                                                                                     | 10 Евра / 10 Euros          | 10 Евра / 10 Euros          |
| број на денови* > 360 / number of days* > 360                                                                                     | не се наплаќа / not charged | не се наплаќа / not charged |

\* бројот на денови се пресметува од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот доброволен пензиски фонд до датумот на потпишување на договорот за членство во идниот доброволен пензиски фонд / number of days is calculated from the date when the member has acquired a status of member of current voluntary pension fund to the membership contract date in the future voluntary pension fund

<sup>13</sup> Наглиот пораст на СЕ на КБПд на крај на месец ноември се должи на промената на начинот на проценка на финансиските инструменти заради рекласификација на категоријата финансиски инструменти кои се чуваат до достасување во категорија финансиски инструменти расположливи за продажба. / Sharp growth of the KBPv Accounting Unit Value at the end of November is a result of the change of the valuation method due to the reclassification from category of financial instruments held to maturity to category of financial instruments available for sale

<sup>14</sup> За членови кои се учесници во професионална пензиска шема друштвото може да определи понизок износ на овој надомест / For members of pension schemes Pension Company may set lower level of this fee.

<sup>15</sup> Од 24 април 2010 година (претходно беше 5,5%) / Since 24 April 2010 (previously it was 5,5%)

Табела 10: Структура на инвестициите на имотот на доброволните пензиски фондови (во илјади денари)

Table 10: Voluntary Pension Fund Total Assets Investment Structure (in thousand denars)

| Вид имот / Type of asset                                                           | НЛБд / NLBv      |                   |                  |                   | КБПд / KBPv      |                   |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                    | 31.12.2009       |                   | 31.12.2010       |                   | 31.12.2009       |                   | 31.12.2010       |                   |
|                                                                                    | Вредност / Value | Процент / Percent | Вредност / Value | Процент / Percent | Вредност / Value | Процент / Percent | Вредност / Value | Процент / Percent |
| Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers                             | 0,00             | 0,00%             | 278,75           | 0,88%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers                          | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Инвестициони фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers    | 0,00             | 0,00%             | 1.734,72         | 5,46%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Краткорочни хартии од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers                             | 340,79           | 6,07%             | 3.080,22         | 9,69%             | 0,00             | 0,00%             | 2.690,77         | 21,58%            |
| Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers                          | 1.136,38         | 20,25%            | 10.597,97        | 33,35%            | 0,00             | 0,00%             | 4.748,63         | 38,08%            |
| Инвестициони фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers    | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Краткорочки хартии од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities            | 1.477,17         | 26,32%            | 15.691,67        | 49,38%            | 0,00             | 0,00%             | 7.439,40         | 59,65%            |
| Депозити / Deposits                                                                | 3.038,93         | 54,15%            | 15.108,11        | 47,54%            | 180,30           | 98,89%            | 4.553,63         | 36,51%            |
| Парични средства / Cash                                                            | 1.095,91         | 19,53%            | 950,32           | 2,99%             | 2,03             | 1,11%             | 478,46           | 3,84%             |
| Побарувања / Receivables                                                           | 0,00             | 0,00%             | 26,73            | 0,08%             | 0,00             | 0,00%             | 0,00             | 0,00%             |
| Вкупно средства / Total assets                                                     | 5.612,01         | 100,00%           | 31.776,83        | 100,00%           | 182,33           | 100,00%           | 12.471,49        | 100,00%           |
| Вкупно обврски / Total liabilities                                                 | 52,10            | 0,93%             | 348,05           | 1,10%             | 0,16             | 0,09%             | 29,68            | 0,24%             |
| Нето средства / Net assets                                                         | 5.559,92         | 99,07%            | 31.428,78        | 98,90%            | 182,17           | 99,91%            | 12.441,81        | 99,76%            |


Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:

- државна обврзница за денационализација
- државна обврзница за старо девизно штедење

Bonds from domestic issuers include:

- Government bond for denationalization
- Government bond for settlement of claims by citizens on the basis of foreign currency deposits

Слика 15: Структура на инвестициите на НЛБд  
Figure 15: Structure of Investment of NLBv



Слика 16: Структура на инвестициите на КБПд  
Figure 16: Structure of Investment of KBPv

